



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 19 февруари 1982

Скопје

Број 5

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

36.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПОКАЖУВААТ ЗАГУБА

Се прогласува Законот за висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд што покажуваат загуба,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 година.

Бр. 08-366

10 февруари 1982 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИСИНАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ПОКАЖУВААТ ЗАГУБА

Член 1

Со овој закон се утврдува висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд, работните заедници, договорните организации на здружениот труд, земјоделските и други задруги и другите форми на здружување на трудот и средствата (во натамошниот текст: организации) кои покажуваат загуба со периодичната пресметка за шест, односно девет месеци и со завршната сметка.

Член 2

Организацијата што со периодичната пресметка покажала загуба во своето работење, од денот на истекот на рокот пропишан за поднесување на периодичната пресметка, до денот додека не почне да работи без загуба, ќе исплатува аконтации на личните доходи во висина:

1. утврдена со самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи, ако загубата е помала од износот на резервниот фонд во последниот ден на пресметковниот период и

2. утврдена со самоуправната спогодба за здружување во работна, односно сложена организација на здружениот труд, ако со таа самоуправна спогодба е утврдена обврска за меѓусебно покривање на загубите, под услов организациите што ја презеле таа обврска да не работат со загуба и ако разликата меѓу износот на средствата потребни за исплата на аконтациите на личните доходи и износот на средствата што за таа цел го обезбедила

организацијата што работела со загуба се пренесе на жиро сметката на таа организација согласно со самоуправната спогодба.

Организацијата што не може да обезбеди средства за исплата на аконтациите на личните доходи на начинот од став 1 на овој член може да исплатува аконтации на личните доходи до износот на просечната аконтација на личниот доход исплатена по работник во пресметковниот период, кој и претходи на периодичната пресметка во која е искажана загубата.

Член 3

Организацијата што со завршната сметка покажала непокриена загуба во своето работење, ќе исплатува аконтации на личните доходи до висината на просечниот личен доход по вработен во организацијата исплатен според периодичната пресметка за периодот јануари—септември во годината за која е искажана загубата, а најмногу до висината на просечниот личен доход по работник исплатен во гранката на која организацијата ѝ припаѓа според прописите за единствената класификација на дејностите што го утврдува Службата на општественото книговодство врз основа на податоците од периодичната пресметка за периодот јануари—септември во годината за која е искажана загубата.

Член 4

По исклучок од член 3 на овој закон, по барање на организациите од областа на железничкиот и ПТТ сообраќај, електростопанството, црната и обоената металургија, како и организациите што вршат дејност од општ интерес основани од Републиката, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да даде согласност за исплата на аконтациите на личните доходи во поголем износ.

Согласност за исплата на аконтациите на личните доходи на работниците во поголем износ од предвидениот во член 3 од овој закон, за другите организации според нивното седиште, можат да дадат извршните совети на собранијата на општините ако се утврди дека организацијата работи со загуба од објективни причини, односно ако се утврди дека постојат можности во идната периодична пресметка да се отстрани загубата, односно да се изврши трајна санација.

Член 5

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација ако изврши исплата на личните доходи спротивно од одредбите на овој закон.

Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата.

Член 6

Одредбите од член 3 на овој закон ќе се применуваат и на организациите кои ќе покажат непокриена загуба со завршните сметки за 1981 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

37.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година.

Бр. 08-372
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ

Член 1

Во Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74 и 42/76) член 7 се менува и гласи:

„Испитувањето на потеклото на имотот го врши општинскиот орган на управата надлежен за општествените приходи (надлежен орган)“.

Член 2

Член 14 се менува и гласи:

„Постапка за испитување на потеклото на имотот по службена должност покренува надлежниот орган.“

Јавниот обвинител, јавниот правобранител, општествениот правобранител на самоуправувањето, органите на управата, Службата на општественото книговодство и органите на работничката контрола поднесуваат предлог за поведување постапка за испитување на потеклото на имотот до надлежниот орган, ако во вршењето на работите од нивната надлежност дознаат за факти што укажуваат дека граѓанин стекнал имот на незаконит начин.

Кон предлогот се поднесуваат податоци и известувања со кои се потврдуваат наводите од предлогот.

Иницијатива за поведување постапка можат да дадат организациите на здружениот труд, месните заедници, општествено-политичките и општествените организации и други општествени правни лица ако дознаат за факти што укажуваат дека граѓанин стекнал имот на незаконит начин.

Иницијатива за поведување постапка до надлежниот орган можат да дадат и граѓаните и нивните здруженија.

Кон поднесокот, со кој се покренува иницијативата се прилагаат податоци.

Надлежниот орган е должен да го разгледа предлогот односно иницијативата од ставовите 2, 4 и 5 од овој член и по нив да се произнесе најдоцна во рок од 30 дена по приемот“.

Член 3

Во член 16 во ставовите 3 и 5 зборовите: „Комисијата е должна“ се заменуваат со зборовите: „Надлежниот орган е должен“.

Член 4

Член 25 се менува и гласи:

„Ако во текот на постапката за испитување на потеклото на имотот надлежниот орган утврди дека граѓанинот го стекнал имотот на законит начин, со заклучок ќе ја запре постапката и ќе нареди симнување на забраната за отуѓување и оптоварување на имотот.“

Заклучокот од став 1 на овој член ќе се објави на соодветен начин во целост или во изводи, доколку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена од доставувањето.“

Член 5

Во член 26 став 4 по зборот „жалба“ се става точка, а другите зборови до крајот на реченицата се бришат.

Член 6

Член 30 се менува и гласи:

„Правосилното решение за одземање на подвижниот имот, се извршува според постапката за присилна наплата на даноците на граѓаните.“

Член 7

Член 8, член 9 став 3 алинеја 4, членовите 10, 11, 12, 13, 21, член 24 став 4, член 26 став 3 и член 27 се бришат.

Член 8

Во член 9 ставовите 1 и 3, член 15 став 1, член 16 ставовите 1 и 2, членовите 17, 18, 20, 21-а, 23-б, член 24 став 1, член 28 став 2 и член 34-а зборовите: „општинската комисија“, односно „надлежната комисија“, односно „комисијата“, односно „комисија“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган“ односно „надлежен орган“.

Член 9

Во член 9-а зборовите: „Општинската“ односно „Републичката комисија“ се заменуваат со зборовите: „Општинскиот орган на управата надлежен за општествените приходи“ односно „републичкиот орган на управата надлежен за финансите.“

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат со работа комисиите за испитување на потеклото на имотот.

Одредбите на овој закон ќе се применуваат на сите случаи, кои правосилно не се завршени до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

38.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за езерската пловидба, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 февруари 1982 година.

Бр. 08-365
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ број 8/80 и 26/80), во член 16 став 1 зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот“ се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 2

Во член 17 став 2 зборовите: „општински орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба“ се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 3

По член 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б, кои гласат:

„Член 17-а

Капетанијата на пристаништата е орган на управа во состав на републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Подрачјето на Капетанијата на пристаништата ги опфаќа сите природни и вештачки езера во Републиката.

Седиштето на Капетанијата на пристаништата е во Охрид.

Член 17-б

Со работата на Капетанијата на пристаништата раководи капетан. Капетанот го именува и разрешува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Капетанот ги има сите права, должности и овластувања кои врз основа на овој закон и други прописи ги има инспекторот за безбедност на езерската пловидба“.

Член 4

Во член 31 став 4 се менува и гласи: „Прегледот од став 3 на овој член го врши Капетанијата на пристаништата“.

Во став 5 зборовите: „Општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба или организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти“ се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 5

Во член 32 став 2 се менува и гласи: „Висината на надоместокот од став 1 на овој член ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 6

Во член 34 став 1 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба, односно организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти“, се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 7

Во член 37 став 2 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба или организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти“ се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 8

Во член 40 ставовите 1 и 4 зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба“ се заменуваат со зборовите: „Капетанијата на пристаништата“.

Член 9

Во член 58 став 2 во точка 2 зборот „од“ се заменува со зборот „до“.

Член 10

Член 65 се менува и гласи:

„Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши Капетанијата на пристаништата.“

Капетанијата на пристаништата непосредно ги врши инспекциските, управните и другите стручни и технички работи на безбедноста на езерската пловидба, како и управните и другите работи од областа на езерската пловидба од надлежност на Републиката.

Капетанијата на пристаништата врши и работи на безбедноста на езерската пловидба и други работи од езерската пловидба што со сојузен закон и со прописи донесени врз основа на него се ставени во надлежност на Републиката, ако со закон не е определено поинаку“.

Член 11

Членовите 66, 67 и 68 се бришат.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

39.

Врз основа на член 106 точка 2, а во врска со член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста судија на Врховниот суд на Македонија д-р Кирил Чавдар, заради именување на друга должност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-334
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

40.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат: Светислав Тасевски, судија на Општинскиот суд II — Скопје, Александар Бошњаковски и Агим Мифтари, судии на Општинскиот суд I — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-335
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

41.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

За заменик на Окружниот јавен обвинител во Скопје се именува Костадин Попов, заменик на Општинскиот јавен обвинител во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-336
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

42.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на СРМ“ број 9/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

За заменици на Јавниот правобранител на Македонија се именуваат: д-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија и Петар Стоилов, самостоен советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-333
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

43.

Врз основа на член 106 точка 1, а во врска со член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат од должноста судии на Окружниот суд во Скопје, поради нивно барање: Слободан Жераиќ и Евгениј Поп Ацев.

Разрешувањата се вршат со важност од 15 февруари 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-337
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

44.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

I

Се разрешуваат претседателот, секретарот, членовите и нивните заменици на Републичката изборна комисија поради истек на времето за кое се именуваат:

— претседателот
Стојче Поповски,
— заменикот
Димитар Солев,
— секретарот
Данчо Стојчески,
— заменикот
Илија Таневски,
— членовите:
Никола Коневски,
Живко Атанасовски и
м-р Славко Гелевски,
— замениците:
Милоје Димовски,
Георги Стојков и
Мирјана Гошева.

II

За претседател, секретар, членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија се именуваат:

за претседател
Димитар Солев, судија на Врховниот суд на Македонија,
за негов заменик
Тихомир Велковски, судија на Врховниот суд на Македонија,
за секретар
Данчо Стојчески, самостоен советник во Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

за негов заменик

Илија Таневски, самостоен советник во Претседателството на Социјалистичка Република Македонија,

за членови:

Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, за негов заменик

Саид Саид, помошник на републичкиот секретар за законодавство и организација

Томе Несторовски, судија на Судот на здружениот труд на Македонија,

за негов заменик

Георги Стојков, секретар на Комисијата за развој на изборниот систем и избори во РК на ССРМ, Васко Костојчиновски, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, и за негов заменик

Бранко Мушкарски, советник во Кабинетот на претседателот на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-332

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

45.

Врз основа на член 9 од Законот за наградата, АВНОЈ („Службен лист на СФРЈ“ број 49/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ

I

Се разрешуваат членовите и замениците на членовите на Одборот за наградата АВНОЈ, поради истек на времето за кое се избрани:

Членовите:

Хисен Рамадани,
Матеја Матевски и
д-р Борис Каранфилски.
Заменици на членовите:
Икмет Кривца,
Борис Вишински и
Емин Илхами.

II

За членови и нивни заменици на Одборот за наградата АВНОЈ се избираат:

за член

Веселинка Малинска, член на Претседателството на СР Македонија,

за заменик член

д-р Славчо Бахчевандијев, редовен професор на Факултетот за физика во Скопје,

за член

д-р Александар Донеv, член на Претседателството на РК на ССРМ,

за заменик член

Икмет Кривца, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија, за член

Томе Момировски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

за заменик член

Петар Карајанов, член на ЦК СКМ, директор на „Комунист“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-338

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

46.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница на Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Љупчо Самоников, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и

Милутин Николовски, извршен секретар на Комитетот на Општинската конференција на СКМ „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-344

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

47.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОПШТЕ-ТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на

Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен вид во Скопје се именуваат:

Миле Јакоски, член на ИС и секретар за општествени дејности на Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје и

Милан Миланов, управник на Здравствениот дом „Пролет“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-345
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

48.

Врз основа на член 163 став 2 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ВОДОСТОПАНСТВО“ НА СР МАКЕДОНИЈА

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на „Водостопанство“ на СР Македонија, донесена на 9. XII. 1981 година, со која за генерален директор на СОЗТ „Водостопанство“ на СР Македонија е именуван

Благоја Левковски, дипл. град. инж., досегашен вршител на должноста генерален директор на СОЗТ „Водостопанство“ на СР Македонија — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-346
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

49.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје, поради стекнување својство на вработен во ООЗТ Технолошки факултет,

— инж. Насте Арнаудов, вработен во ООЗТ Технолошки факултет во Скопје.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје се именува

Слободанка Ханџиска, технолог во РО „Сталара“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-339
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

50.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на колегијален работородеи орган на Универзитетскиот центар за биолошки и биотехнички науки „Скопје“ во Скопје се именуваат:

Трајче Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Злате Поповски, член на ИС и секретар за општествени дејности на Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје.

За претставници на општествената заедница во Конкурсната комисија за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ Клиника за максилно-фацијална хирургија во Скопје се именуваат:

Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија и

Наум Спиоровски, претседател на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на општина „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-342
10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

51.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван,

— инж. агр. Стојан Митровски.

За претставник на општествената заедница во Советот на РО Земјоделски факултет во Скопје се именува

Рафаило Филиповски, извршен секретар на Комитетот на ОК на СКМ „Гази Баба“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-341

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

52.

Врз основа на член 57 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за именување директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје се именуваат:

Светлана Антоновска, извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ „Карпош“ — Скопје и Олга Наумова, судија на Врховниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-343

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

53.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје, поради презафатеност,

дипл. инж. арх. Мирјана Стоименова, вработена во ПРО „Гранит“ — Скопје.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје се именува:

Исо Мартиновски, градежен инженер, технички директор на ПРО „Техника“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-340

10 февруари 1982 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

54.

Врз основа на член 2 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на Републиката и општините за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Девизите за потребите на Републиката и на општините, утврдени во динарска противвредност од 350.000.000 динари, можат да се користат за стоковни и нестоковни плаќања на републичките органи и организации, општествено-политичките организации, општествените организации, општинските органи, градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија и тоа:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) за стоковни плаќања — до износ од | 234.600.000 динари |
| 2) за нестоковни плаќања — до износ од | 24.300.000 динари |
| 3) за отплата на анuitети — до износ од | 27.100.000 динари |

Од вкупниот износ на девизите од став 1 на овој член се издвојува износот 64.000.000 динари за намиривање на непредвидени и на недоволно предвидени расходи (средства на резервата).

Средствата за резервата од став 2 на овој член ќе се користат по одделни решенија на Извршниот совет. Се овластува републичкиот сек-

ретар за финансии да може да одобрува користење на средства од резервата, кои во секој поединечен случај не го надминуваат износот од 100.000 динари.

Член 2

Со распоредот на девизите за 1982 година, кој е составен дел на оваа одлука, се утврдуваат највисоките износи на девизите за одделни корисници.

Член 3

Девизните средства распоредени со оваа одлука ќе можат да се користат во конвертибилни и останати девизи.

Член 4

Се овластува републичкиот секретар за финансии, според потребите, да донесува решенија за користење на девизите за потребите на органите на општините, Градот Скопје и Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Член 5

Во средствата утврдени во распоредот на девизите за 1982 година за одделни корисници се вклучуваат и искористените средства според член 3 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ

на девизите за потребите на Републиката и на општините за 1982 година.

Член 6

Корисниците на девизите ќе му поднесат на Републичкиот секретаријат за финансии извештај за користење на девизите според оваа одлука, тримесечно, кумулативно, во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишен извештај до 15 јануари 1983 година.

Член 7

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 23-234/1
5 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА
1982 ГОДИНА

Ред. број	КОРИСНИК	Стоковни плаќања	Нестоковни плаќања	Отплата на ануи- тети	Вкупно динари
1.	Собрание на СР Македонија	300.000	300.000	—	600.000
2.	Извршен совет на Собранието на СР Македонија	6.500.000	3.000.000	—	9.500.000
3.	Републички секретаријат за внатрешни работи	36.200.000	1.000.000	9.200.000	46.400.000
4.	Републички секретаријат за финансии	—	—	15.000.000	15.000.000
5.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика	8.000.000	—	—	8.000.000
6.	Републички штаб за територијална одбрана	27.300.000	—	—	27.300.000
7.	Републички завод за статистика	700.000	—	—	700.000
8.	Архив на Македонија	880.000	—	—	880.000
9.	Републички хидрометеоролошки завод	5.000.000	—	—	5.000.000
10.	Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	300.000	—	—	300.000
11.	Републичка конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија	120.000	—	—	120.000
12.	Завод за геодетски и фотограметриски работи	600.000	—	2.900.000	3.500.000
13.	Собранија на општините	3.000.000	5.000.000	—	8.000.000
14.	Републички секретаријат за сообраќај и врски	9.700.00	—	—	9.700.000
15.	Служба на општественото книговодство	5.000.000	—	—	5.000.000
16.	Новинско издавачко претпријатие „Нова Македонија“	30.000.000	5.000.000	—	35.000.000
17.	Радио-телевизија — Скопје	60.000.000	5.000.000	—	65.000.000
18.	Завод за осигурување на имоти и лица „Македонија“	—	5.000.000	—	5.000.000
19.	ПТТ — сообраќај — Скопје	41.000.000	—	—	41.000.000
20.	Девизна резерва	—	—	—	64.000.000
ВКУПНО:		234.600.000	24.300.000	27.100.000	350.000.000

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

55.

Врз основа на член 37 од Законот за фондови-те за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Репуб-личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 16 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Стапката за здружување на средствата на ре-зервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од основицата утврдена со членот 6

од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78).

Член 2

Обврската на основните организации на здружен труд за здружување на дел од средствата на резервите, според одредбите од претходниот член од оваа одлука, се однесува на завршната сметка на основните организации на здружен труд за 1981 година.

Член 3

Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро-сметката 40100-651-16 Републички фонд за заеднички резерви — Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престапува да важи Одлуката број 4234/6, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 3/81.

Бр. 5/2

16 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Мустафа Амитов, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година во пресметката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 година, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

на Одлуката за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година во пресметката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Во точка 3 наместо бројката „19.700.000“ треба да стои бројката „19.200.000 динари“.

Бр. 23-2430/1

24 декември 1981 година
Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА
СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

67.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 180 став 1 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81), претседателот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА И ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (натаму: Собрание на Заедницата) и за избор на членови на Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (натаму: Одбор за самоуправна контрола на Заедницата).

Член 2

Изборите за делегати во Собранието на Заедницата и Одборот за самоуправна контрола на Заедницата ќе се одржат до 14 април 1982 година.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-410/1

14 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

68.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 14 од Статутарната одлука на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 45/78) претседателот на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) и за избор на делегати во Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница.

Член 2

Изборите за делегати во Собранието на Републичката заедница и Комисијата за самоуправна контрола на Републичката заедница ќе се одржат најдоцна до 14 април 1982 година.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-306

14 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
Лазе Добрушевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

69.

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работници од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и правата од здравственото осигурување за лица вработени кај приватните работодавци на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници —	3.810,00 д.
— за полуквалификувани работници —	4.378,00 д.
— за квалификувани работници —	5.040,00 д.
— за висококвалификувани работници —	5.916,00 д.
— за домашни помошнички —	3.810,00 д.

Член 3

За учениците во училиштата за средно образование за одделни занимања кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организацијата на здружен труд или кај приватниот работодавец, основница за остварување правото од здравственото осигурување и за плаќање на придонес за здравственото осигурување претставува наградата што ја прима, а која не може да биде помала од:

— за ученици од I година —	648,00 динари
— за ученици од II година —	1.008,00 динари
— за ученици од III година —	1.368,00 динари
— за ученици од IV година —	1.728,00 динари

Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат по основните утврдени во член 2 и 3 од оваа одлука, ќе се пресметуваат месечно назазад, сметајќи од денот на осигурувањето по 1/30.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 14/81.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-1320/1
25 декември 1981 година
Струмица

Претседател,
Илија Петров, с. р.

70.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите-корисници на услугите и на Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ се пресметуваат и одредуваат и тоа:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) што немаат личен доход ако работат со полно работно време — 220,00 динари;
2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) — 100,00 динари;
3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — 100,00 динари;
4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — 100,00 динари;
5. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 220,00 динари;
6. посебниот придонес за членовите на потесното семејство кои живеат на подрачјето на СР Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се утврдува во постојан месечен износ од 156,00 динари по член на семејство;
7. за лицата кои организацијата пред засновување на работниот однос со нив ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија — во износ од 360,00 динари;
8. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — 360,00 динари;
9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика, ако за тоа време примаат стипендија — 274,00 динари;
10. за лицата — странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — во износ од 274,00 динари;
11. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување кај неговото семејство, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната — во износ од 360,00 динари;
12. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување — во износ од 360,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај не-

среќа на работа и заболување од професионални болести во износ од по 72,00 динари и тоа:

1. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;

3. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита;

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. за лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организира или ги упати Заедницата за вработување на работниците.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 14/81.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-1321/1

25 декември 1981 година

Струмица

Претседател,
Илија Петров, с. р.

71.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/70) и член 110 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на сите три собори, одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕКОВИ

Член 1

Висината на учеството во трошоците при користењето на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, изнесува 11,50 динари по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, без оглед на цената (вредноста) на издадениот лек.

По исклучок од ова, ако препишаниот лек е под вредноста на 11,50 динари, лекот на осигуреникот му се издава со наплата на неговата вредност.

Член 2

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани и ги користат по основ на задолжителните видови на здравствена заштита и во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците при користењето на издадените лекови, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 14/81.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-1322/1

25 декември 1981 година

Струмица

Претседател,
Илија Петров, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

72.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 став 5 и член 69 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 30 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот во стопанството, од личниот доход од нестопанските дејности, од личниот доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување на средства на ОСИЗ на културата — Кратово и здружување на средства за развој на творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 0,90%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, по стапка од 1%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,20%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за култура ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука Општинската СИЗ на културата — Кратово, за творештвото и културните дејности од општ интерес за Републиката здружува средства во РСИЗ на културата со издвојување на:

— 0,36% од доходот во ОЗТ и

— 0,20% од личниот доход од нестопанството.
Вкупниот износ на стапките на Општинската СИЗ на културата во Кратово ќе изнесува и тоа:
— од личен доход од нестопанството — 1,20%;
— од доходот во стопанството — 1,26%;
— од личен доход од земјоделството — 0,20% и ќе се утврдат со посебен договор.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на здружени-те средства ќе ги врши Службата на општестве-ното книговодство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на до-несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-189

31 декември 1981 година

Кратово

Претседател,

Љубиша Јордановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
РЕСЕН

73.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општин-ската самоуправни интересна заедница за социјал-на заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална за-штита — Ресен, на седницата одржана на 28 де-кември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-РЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
— РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-донесите што ќе ги плаќаат основните организа-ции на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства за финансирање на Општинската самоуправни инте-ресна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:
— од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,38%;
— од личниот доход од работен однос од не-стопанските дејности, по стапка од 0,75%;
— од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,02%;
— од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,15%;
— од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,15%.

Член 3

Организацијата на здружен труд ЗИК „Прес-панско јаболко“ — ООЗТ Земјоделие — Ресен се ослободува од плаќање на придонесот 100% утвр-ден во член 2 став 1 алинеја 1 од оваа одлука.

Организациите на здружен труд: „Македонија-турист“ — Скопје — ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Отешево; Угостителско-туристичката работна организација „Преспатурист“ — Ресен; Ав-тотранспортното претпријатие „Преспатранс“ — Ре-сен; Работната организација за производство, пре-работка и промет со риба „Рибопреспа“ — Ресен ќе плаќаат 50% од утврдените стапки на придоне-сот од доходот утврден во член 2 став 1 алинеја 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-112/1

28 декември 1981 година

Ресен

Претседател,

Миле Коневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

74.

Врз основа на член 55 од Законот за опште-ствена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81), член 21 од Самоуправната спо-годба за основање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на де-цата, член 102 од Статутот на Општинската само-управни интересна заедница за општествена заш-тита на децата — Титов Велес, член 14 од Самоуп-равната спогодба за финансирање на основите на планот за развој на Општинската самоуправни ин-тересна заедница за општествена заштита на де-цата за периодот 1981—1985 година, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА
ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА —
ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување сред-ства во Општинската самоуправни интересна за-едница за општествена заштита на децата — Ти-тов Велес за 1982 година се утврдува на бруто ли-чен доход од работен однос во:

- | | |
|--|---------|
| 1. стопанството | — 2,03% |
| 2. нестопанството | — 2,08% |
| 3. земјоделската дејност | — 1,63% |
| 4. самостојното вршење на стопан-ска дејност | — 2,03% |
| 5. самостојното вршење на несто-панска дејност | — 2,03% |

Бр. 02-196/4

29 декември 1981 година

Титов Велес

Претседател,

проф. Љубомир Трајковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

75.

Врз основа на член 205 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравст-веното осигурување — Титов Велес, Соборот на де-легатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, на седницата на Собранието на Општинската заед-ница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, одржана на 28 декември 1981 го-дина, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравствено осигу-рување на работниците се утврдува во висина од 7,70% од бруто личниот доход во кој се содр-жани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствената заштита од 3,30% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,40%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои е определена во нето лични примања, стапката за придонесот за здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 12,8% од нето основицата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 5,8% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 7,0%.

III

Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,30% од определената основица.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8 — остварениот доход намален за пресметаните и договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0211-757

28 декември 1981 година

Титов Велес

Потпретседател,
Драгољуб Бацковиќ, с. р.

76.

Врз основа на член 172 и 204 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, одржана на 28 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1982 година ќе се пресметува и наплатува:

А) За осигурениците на Основната заедница — Титов Велес:

1. На осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 7% на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 4,0% — за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 3,0%.

2. На осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 120,00 динари,

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 80,00 динари.

Б) За осигурениците на Основната заедница — Неготино:

1. На осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 6% од катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 3,5%,

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 2,5%.

2. На осигурениците земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 200,00 динари од домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 120,00 динари,

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

28 декември 1981 година

Титов Велес

Потпретседател,
Драгољуб Бацковиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ДЕЈНОСТИ — ШТИП

77.

Врз основа на одредбите од Законот за самоуправни интересни заедници за образование и научни дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 22 став 3 од Статутот на ОСИЗ за образование и научни дејности, Собранието на ОСИЗ за образование и научни дејности — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките од придонесите на:

— личен доход од работен однос,

— личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност,

— личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите на ОСИЗ за образование и научни дејности — Штип ќе изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос по стапка од 4,10% од стопанството;

— придонес од личен доход од работен однос по стапка од 2,40% од нестопанството;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0301-86
7 јануари 1982 година
Штип

Претседател,
Ангелина Дејанова, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје во тек е постапката за развод на брак по тужбата на тужителот Грчиќ Јован од Скопје, со стан на ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 20-б, против тужената Ана Грчиќ, родена Галиќ, со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената Ана Грчиќ, родена Галиќ, во рок од еден месец по објавувањето на овој оглас, да се јави пред овој суд во постапката што се води под III II. бр. 3/82 или пак да го извести судот за својата адреса. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен застапник.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3/82. (7)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Општинскиот суд во Прилеп го повикува лицето Трајковски Неделков Степан, од село Полчиште каде живеел до 1945 година, а потоа заминал со припадниците на НОВ на Југославија во борба против окупаторите и од тогаш па се до денес не се вратил во селото, а се слушало дека загинал во борбите, во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд доколку е жив.

Воедно судот ги повикува сите оние кои нешто знаат за животот на именувааниот или пак за начинот на неговото исчезнување да го известат судот. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе утврди дека именувааниот е умрен.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 492/79. (3)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог на предлагачката Саније Зекири од село Новаке, Тетовско се води вонпроцесна постапка за докажување смртта на лицето Зекири Зекир од село Новаке, Тетовско.

Се поканува лицето Зекири Зекир од село Новаке, Тетовско, во колку е жив, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Исто така судот ги повикува и сите оние кои нешто знаат за него да го известат судот. Во спротивно судот по спроведената постапка ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 877/81. (1)

Пред Општинскиот суд во Тетово, по предлог на предлагачот Сафер Н. Муареми од с. Шипковица, се води вонпроцесна постапка за прогласување за умрено лицето Асани М. Нуриман од село Шипковица, кое исчезнало во јуни месец 1945 година.

Се повикува лицето Асани М. Нуриман од село Шипковица, Тетовско, во колку е живо, да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот. Исто така судот ги повикува и сите оние кои нешто знаат за него да го известат судот. Во спротивно судот по спроведената постапка ќе ја утврди неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 995/81.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Селмани Мерсије од с. Пирок, против тужениот Селмани Идриз од с. Пирок, а сега со непознато место на живеење во Канада.

Се повикува тужениот Селмани Идриз да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува во овој спор во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1495/81.

Пред овој суд се води спор за зголемување на законска издршка по тужбата на тужителите Фатиме и Африми Деари од село Селце, застапувани од законскиот застапник нивната мајка Адвие Бакија од с. Селце, против тужениот Рамадан Сали Деари од село Шипковица, сега со непозната адреса во СР Германија. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари од село Шипковица во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите правни интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1456/81. (5)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за стекнување без основ од страна на тужителот Шабани Неби од село Доброште против тужениот Шабани Сали од с. Доброште, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Шабани Халила Сали од с. Доброште, а сега на привремена работа во странство, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави адреса или да определи свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 127/81.

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

I. За избор на наставници по предметите:

- Организација на трудот,
- Применета економија на СФРЈ,
- Математика за економисти.

II. За избор на асистенти по предметите:

- Економика и организација на индустриското производство,
- Операциони истражувања.

- III. Избор на помлади асистенти по предметите:
- Основи на сметководството (два асистента),
 - Политичка економија,
 - Математика за економисти (два асистента),
 - Стопанска статистика,
 - Политичка економија II.

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Кон пријавата треба да се приложи:

- диплома за завршено високо образование,
- куса биографија и
- список на научни и стручни трудови и по еден примерок од истите. (1)

Врз основа на член 28 и 29 од Правилникот за работни односи на Работната организација за производство Мермерен комбинат — Прилеп, Работничкиот совет на Комбинатот

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на технички раководител

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да поседуваат висока стручна подготовка завршен рударски факултет;
- да имаат работно искуство во структурата од 4 години;
- да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности за обавување на работите и работните задачи.

Кон пријавите кандидатите се должни да достават:

- диплома за завршен рударски факултет,
- доказ за работното искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

За резултатите од конкурсот, кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена од денот на изборот.

Пријавите со потребната документација да се поднесуваат до Конкурсната комисија на Работната организација за производство Мермерен комбинат — Прилеп. (24)

Собирот на работните луѓе при Центарот за социјална работа — Пробиштип врз основа на член 46 од Законот за избор на органи на управување и на други органи на ОЗТ и член 31 од Статутот на Центарот за социјална работа — Пробиштип

распишува КОНКУРС

за избор на директор на Центарот за социјална работа — Пробиштип

Услови:

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- за директор на Центарот може да се именува лице со завршено више образование — управен смер или виша школа за социјални работници со над 6 години работно искуство на раководно работно место односно во социјална заштита;
- да се истакнува со организациони способности и да има морално и идејно-политички подобности.

Кандидатите со пријавата за конкурсот да достават и доказ за стручната подготовка и работното искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите со другите документи да се доставуваат до Конкурсната комисија при Центарот за социјална работа — Пробиштип. (25)

Врз основа на член 66 од Статутот на Работната организација за производство на хартиена амбалажа „СИВА ЛЕПЕНКА“ — Свети Николе, Работничкиот совет

распишува КОНКУРС

за именување индивидуален работорговец орган — директор

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено виша стручна подготовка,
- да има работно искуство 6 години,
- да поседува морално-политичка подобност и способност за развивање на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи,
- да не е осудуван за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 30 дена по истекот на рокот за поднесување на пријави.

Пријавите се поднесуваат на адреса: „Работна организација „СИВА ЛЕПЕНКА“ — Свети Николе, ул. „Маршал Тито“ бр. 71, за Конкурсната комисија. (31)

ИСПРАВКА

Во Конкурсот на ООЗТ „Електрократово“ — Кратово, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 2/82, на страна 31, направена е техничка грешка во посебните услови на конкурсот, така што првата точка од условите треба да гласи:

— „да имаат завршено електротехнички факултет до 3 години работно искуство или виша електротехничка школа до 6 години работно искуство“.

Од Конкурсната комисија на ООЗТ „Електрократово“ — Кратово. (32)

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје

ОБЈАВУВААТ

дека ќе вршат избор на еден судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на:

— двајца судии на Окружниот суд во Скопје.

Заинтересираните треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Бр. 08-392

15 февруари 1982 година Комисија за прашања на Скопје изборите и именувањата

СОДРЖИНА

36. Закон за висината на аконтациите на личните доходи на работниците во основните организации на здружениот труд што покажуваат загуба — — — — — 57
37. Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот — — — — — 58
38. Закон за изменување на Законот за езерската пловидба — — — — — 59
39. Одлука за разрешување судија на Врховниот суд на Македонија — — — — — 59
40. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — — 60
41. Одлука за именување заменик на Окружниот јавен обвинител во Скопје — — — — — 60
42. Одлука за именување заменици на Јавниот правобранител на Македонија — — — — — 60
43. Одлука за разрешување судии на Окружниот суд во Скопје — — — — — 60
44. Одлука за разрешување и именување на претседател, секретар, членови и нивни заменици на Републичката изборна комисија — — — — — 60
45. Одлука за разрешување и избор на членови и нивни заменици на Одборот за наградата на АВНОЈ — — — — — 61
46. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ институти при Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — 61
47. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид во Скопје — — — — — 61
48. Одлука за давање согласност на Собранието на СР Македонија за именување генерален директор на Сложената организација на здружениот труд „Водостопанство“ на СР Македонија — — — — — 62
49. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје — — — — — 62
50. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за избор на работоводни органи — — — — — 62
51. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на работната организација Земјоделски факултет во Скопје — — — — — 63
52. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Конкурсна комисија за изготвување предлог за именување директор на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје — — — — — 63

53. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Архитектонски факултет во Скопје — — — — — 63
54. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1982 година — — — — — 63
55. Одлука за определување на стапката за здружување на средствата за резервите на организациите на здружен труд — — — — — 64
- Исправка на Одлуката за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1981 година во пресметката на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — — 65

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

67. Решение за распишување на избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Одборот за самоуправна контрола на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — 65
68. Решение за распишување на избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и Комисијата за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — — 65
- СТРУМИЦА
69. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување на лица работени кај приватните работодавци — — — — — 66
70. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — — 66
71. Одлука за утврдување висината на постојаниот износ на учеството на осигурените лица во трошоците при користење на издадените лекови — — — — — 67
- КРАТОВО
72. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Кратово — — — — — 67
- РЕСЕН
73. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Ресен — — — — — 68
- ТИТОВ ВЕЛЕС
74. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување средства во ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1982 година — — — — — 68
75. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1982 година — — — — — 68
76. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1982 година — — — — — 69
- ШТИП
77. Одлука за усвојување стапките на придонесите од личниот доход на работните организации на здружен труд и установите што остваруваат доход за 1982 година — — — — — 69